



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

Sluzbeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
rah ! 1

АВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 16 јули 1982

БЕЛГРАД

БРОЈ 42

ГОД. XXXVIII

Цена на овој број е 20 динари. Претплата за 1982 година изнесува 1.140 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. — Телефони: Централa 650-135; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

501.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА ДАВАЊЕТО ГАРАНЦИИ ЗА ИДНИТЕ ПРИЛИВИ И ПЛАНИРАНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, НА ДАВАЊЕТО КРЕДИТИ И ГАРАНЦИИ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ПРЕЧЕКОРУВАЊАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И КОРИСТЕЊЕТО НА КРАТКОРОЧНИТЕ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Се прогласува Законот за привремена забрана на давањето гаранции за идните приливи и планираните кредити за финансирање на инвестициите, на давањето кредити и гаранции за покривање на пречекорувањата во финансирањето на инвестициите и користењето на краткорочните извори на средства за финансирање на инвестициите, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 16 јули 1982 година.

П бр. 187
16 јули 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА ДАВАЊЕТО ГАРАНЦИИ ЗА ИДНИТЕ ПРИЛИВИ И ПЛАНИРАНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, НА ДАВАЊЕТО КРЕДИТИ И ГАРАНЦИИ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ПРЕЧЕКОРУВАЊАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И КОРИСТЕЊЕТО НА КРАТКОРОЧНИТЕ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Член 1

Им се забранува на банките до крајот на 1982 година да им даваат на корисниците на општествени средства (инвеститорите) гаранции за обезбедување на средства од идниот прилив на инвеститорите за финансирање на инвестициите, гаранции за плани-

раните кредити од странство за финансирање на инвестиции и гаранции за обезбедување на средства за финансирање на инвестицији по основа на здружување на идните приливи на здружувачите на средствата.

Гаранциите од став 1 на овој член дадени пред денот на влегувањето во сила на овој закон, ако се однесуваат на инвестициите што не се започнати до крајот на 30 јуни 1982 година, по денот на влегувањето во сила на овој закон не можат да служат како доказ за обезбедување на средства за финансирање на инвестициите.

Забраната од став 1 на овој член не се однесува на гаранциите за користење на кредитите добиени од Меѓународната банка за обновa и развој и за користење на кредити добиени од други меѓународни финансиски организации (Меѓународната финансиска корпорација, Европската инвестициона банка, Еурофима, Меѓународниот фонд за развој на земјоделството, Меѓународната инвестициона банка и Меѓународната организација на трудот), како и на гаранциите за користење на други кредити од странство дадени врз основа на договор што го ратификувало Собранието на СФРЈ или Сојузниот извршен совет.

Во смисла на овој закон се смета дека инвестицијата е започната ако по основа на инвестицијата се засновани должничко-доверителски односи и ако е извршено обезбедување на плаќањата во согласност со одредбите од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства.

Член 2

Им се забранува на банките до крајот на 1982 година да даваат кредити и гаранции за покривање на пречекорувањата во финансирањето на инвестициите.

Забраната од став 1 на овој член не се однесува на кредитите за покривање на пречекорувањата за инвестиции за производство на електрична енергија на домашните извори, пренос и дистрибуција на електрична енергија, производство и преработка на јаглен, производство на нафта и гас и земјоделско производство (полјоделство, овоштарство, лозарство и сточарство), како и на кредитите за пречекорувања во финансирањето на инвестициите за отстранување на последиците од земјотреси и други елементарни несреќи.

Надлежниот орган на републиката односно на автономната покраина може да даде согласност банките да даваат кредити за пречекорување и за други инвестициони објекти, покрај објектите од став 2 на овој член за кои во буџетот на републиката односно на автономната покраина или во инвестиционно-кредитниот потенцијал на банката од долгорочните извори на средствата на тој потенцијал има обезбедени средства за нивно покривање.

Член 3

Им се забранува на банките до крајот на 1982 година од порастот на краткорочните извори на средствата да даваат кредити и гаранции за инвестиции.

Под пораст на краткорочни извори на средства-та, во смисла на овој закон, се подразбира зголемувањето на краткорочните извори на средствата во однос на состојбата на ден 30 јуни 1982 година.

Член 4

За инвестиции во смисла на овој закон се сметаат вложувањата за набавка (купување, изградба и доградба) на основни средства и вложувања за набавка (купување, изградба и доградба) на објекти и опрема за заедничка потрошувачка.

Член 5

Со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап банката:

1) ако даде гаранција за финансирање на инвестицијата од идниот прилив на средствата на инвеститорот, или ако даде гаранција на планираните кредити од странство за финансирање на инвестициите, или ако даде гаранција за обезбедување на средства за финансирање на инвестициите по основа на здружување на идните приливи на здружувачите на средствата (член 1 став 1).

2) ако даде кредит или гаранција за покритење на пречекорувањата во финансирањето на инвестициите (член 2 став 1);

3) ако од остварениот пораст на краткорочните извори на средства даде кредит или гаранција за инвестиција (член 3 став 1).

За дејствието од став 1 од овој член ќе се казни и одговорното лице во банката со парична казна од 10.000 до 50.000 динари.

Член 6

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

502.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА КОРИСТЕЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 1982 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измени на Законот за привремена забрана на користењето на општествените средства за финансирање на нестопански и непроизводствени инвестиции во 1982 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 16 јули 1982 година.

П бр. 188
16 јули 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА КОРИСТЕЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 1982 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за привремена забрана на користењето на општествени средства за финансирање на нестопански и непроизводствени инвестиции во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/81) член 1 се менува и гласи:

„Корисниците на општествени средства не можат во 1982 година да користат општествени средства за набавка (купување, изградба и доградба) и за плаќање на закуп за објекти, предмети на опрема и материјални права за вршење на нестопански и непроизводствени дејности, како и за набавка и земање под закуп на патнички автомобили.

Забраната на користењето на општествените средства за плаќање на закуп за предметите на опрема од став 1 на овој член се применува и на плаќањето надомест за опремата земена во лизинг или на користење по друга основа.

Како нестопански и непроизводствени дејности, во смисла на овој закон, се сметаат: административно-стручните и канцелариските работи, работите за организација и спроведување на одмор и рекреација, репрезентација и разонода, како и работите од дејностите што се распоредени во областите 11 до 14 според Одлуката за Единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76, 62/77 и 77/80).“

Член 2

Во член 3 точка 1 зборовите: „средствата на фондовите“ се заменуваат со зборовите: „средствата на приходот, доходот и фондовите“.

Член 3

Во член 4 став 1 точка 1 зборовите: „за потребите на општествената самозаштита и“ се заменуваат со зборовите: „за набавка на објекти и опрема што наменски служат за спроведување на мерките за општествена самозаштита определени во републичкиот односно во покраинскиот закон или во прописите донесени врз основа на тие закони, како и за набавка на објекти и опрема“.

Во точка 2 зборовите: „што се урнати или чие уривање, односно преселување, според правосилната одлука на надлежниот орган, мора да се изврши во 1982 година; се заменуваат со зборовите: „што се урнати или чие уривање поради изградбата на нови стопански објекти мора да се изврши во 1982 година; за набавка на објекти во замена за објектите и деловите на објекти кои, поради претстојното уривање или поради загрозување на животот и здравјето, односно загадување на околината, по правосилна одлука на надлежниот орган, во 1982 година мораат да се ослободат од лицата и предметите; „а зборовите: „поради физичката дотраеност;“ — со зборовите: „поради физичката дотраеност утврдена од стручна комисија формирана од корисникот на општествените средства со согласност од надлежниот орган на управата.“

Во точка 3 зборовите: „разонода, образование, култура, информации, физичка култура и спорт“, се заменуваат со зборовите: „образование, наука, култура, физичка култура, информации, здравствена и општествена и социјална заштита.“

Точ. 6 и 9 се бришат.

Досегашните точ. 7 и 8 стануваат точ. 6 и 7.

Член 4

Во член 6 став 1 точката 1 се менува и гласи:

„1) за плаќање на закупнина за закупите настани пред денот на влегувањето во сила на овој закон и за новите закупи за кои плаќањето на закупнина не се врши однапред, како и за набавка на предмети на опрема за вршење на административно-стручни и канцелариски работи и предмети на опрема за вршење на работи на дејностите што се распоредени во областите 11 до 14 на Единствената класификација на дејностите што се водат како средства на ситен инвентар;“.

Во точка 5 по зборовите: „во Сараево“ точката и записката се заменуваат со записка и се додаваат зборовите: „како и за набавка на објекти и опрема за одржување на XVII првенство на светот во кајак-кану на мирни води во Белград 1982 година;“.

Во точка 6 зборовите: „на органи на општествено-политички заедници“ се бришат.

Во точка 8 зборовите: „во организации за вршење на комисиона продажба и во организации што вршат дејност на внатрешна и меѓународна инспекција“ се заменуваат со зборовите: „за вршење на комисиона продажба и внатрешна и меѓународна инспекција, како и за набавка на неопходните објекти и предмети на опремата за работа при вршење на работи на организацијата на изградбата на одделни комплетни стопански објекти (инженеринг) надвор од седиштето на корисникот што ја врши набавката;“.

Точка 9 се менува и гласи:

„9) за изградбата на згради и делови од згради за работа на основните училишта во нови населби во кои се градат повеќе од 300 станови а немаат основно училиште и за продолжување на набавката на одморалишта, згради и делови од згради за работа на училиштата за основно образование и за работа на училиштата за средно насочено образование, за згради и делови од згради за давање здравствена заштита и згради и делови од згради за давање општествена и социјална заштита — ако набавката на зградата, односно на дел од зградата до 30 јуни 1982 година е извршена односно исплатена со повеќе од 50% од претсметковната вредност утврдена со член 5 на овој закон;“.

Во точка 10 зборовите: „училишни згради за работа на училиштата за основно образование, за адаптација и реконструкција на згради за работа на училиштата за средно насочено образование, на згради за давање на здравствена заштита, згради за давање општествена и социјална заштита на деца и младина и социјална заштита на возрасни“ се бришат.

Во точка 11 зборовите: „здравствена заштита и“ се заменуваат со зборовите: „здравствена заштита, ветеринарска заштита и за“, а зборовите: „и за набавка на теренски санитарски патнички автомобили и други санитарски возила и возила за брза помош“ се заменуваат со записка и со зборовите: „како и за набавка на возила за превоз на терен заради давање на здравствена и ветеринарска заштита, давање на социјална заштита или превоз на деца и превоз на возрасни лица на кои им е неопходна брза здравствена или социјална помош“.

Во точка 12 зборот: „објектите“ се заменува со зборовите: „објектите, деловите на објектите и предметите на опремата“.

Во точка 16 зборовите: „и за адаптација и доградба“ се заменуваат со зборовите: „и за набавка на неопходните“.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

503.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАНИЦИТЕ ВО КОИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ МОЖАТ ДА ГИ УТВРДУВААТ ПРИХОДИТЕ ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И ОД ПРОМЕТОТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО 1982 ГОДИНА

Се прогласува Законот за границите во кои општествено-политичките заедници можат да ги утврдуваат приходите од доходот на организациите на здружен труд и од прометот на производи и услуги во 1982 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 16 јули 1982 година.

П бр. 189
16 јули 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ГРАНИЦИТЕ ВО КОИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ МОЖАТ ДА ГИ УТВРДУВААТ ПРИХОДИТЕ ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И ОД ПРОМЕТОТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО 1982 ГОДИНА

Член 1

Републиките, автономните покраини и другите општествено-политички заедници можат да ги утврдуваат своите приходи во 1982 година по основа на оданочување на доходот на организациите на здружен труд и по основа на посебен данок на промет на производи и услуги до износот на остварените приходи од тие извори во 1980 година, намалени за делот на интервенциите во стопанството сразмерно со учеството на наведените извори на приходите во буџетите на општествено-политичките заедници, зголемен за процентот на растежот на приходите за општо-општествените потреби што со Резолуцијата за остварување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година во 1981 година е утврден најмногу до 19% и со Резолуцијата за остварување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година во 1982 година утврден најмногу до 17%, зголемен за делот на интервенциите во стопанството сразмерно со учеството на наведените извори на приходите предвидени во буџетот на општествено-политичката заедница во 1982 година.

Приходите на општествено-политичките заедници од став 1 на овој член за соодветниот период во 1982 година се утврдуваат секој месец кумулативно, така што годишниот износ на приходите остварен во 1980 година од наведените извори да се намали за делот на износот на средствата распоредени за интервенции во стопанството врз основа на податоците од завршната сметка на буџетите на општествено-политичките заедници за 1980 година. Се подели со бројот 12, ќе се зголеми за процентите од став 1 на овој член, потоа ќе се помножи со соодветниот број месеци на периодот за кој тие приходи се утврдуваат и ќе се зголеми за делот на ис-

платите за интервенциите во стопанството од тој период во 1982 година.

Општествено-политичките заедници се должни да изработат план на приходите по основа на ст. 1 и 2 на овој член, по месеци, и да го достават до службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на буџетот во рок од 15 дена од влегувањето во сила на овој закон.

Општествено-политичките заедници што не постоеле во 1980 година ќе го изработат планот на приходите од став 3 на овој член спогодбено со општествено-политичките заедници настанати со реорганизација на поранешната општествено-политичка заедница.

Службата на општественото книговодство е должна кумулативно да ја води евиденцијата на исплатите од буџетите на општествено-политичките заедници за интервенциите во стопанството.

Член 2

Ако општествено-политичките заедници во 1982 година кумулативно остварат приходи по основа на оданочување на доходот на организациите на здружен труд и по основа на посебниот данок на промет на производи и услуги над границите од член 1 на овој закон, Службата на општественото книговодство при преносот на средствата на општествено-политичката заедница, тој дел од приходите на општествено-политичката заедница ќе го издвојува на посебна сметка и нема да ги извршува налозите за нивното користење додека приходите не се сведат во границите утврдени со овој закон.

Службата на општественото книговодство е должна веднаш по издвојувањето на средствата на посебна сметка да го извести Собранието на општествено-политичката заедница дека остварило приходи над границите од член 1 на овој закон.

Службата на општественото книговодство месечно ќе утврдува да ли приходите на општествено-политичките заедници од став 1 на овој член се во границите утврдени со овој закон.

Член 3

Средствата издвоени на посебната сметка од член 2 став 1 од овој закон републиките, автономните покраини и другите општествено-политички заедници ќе ги земаат предвид при утврдувањето на вишоците на приходите според Законот за начинот на располагањето со вишоците на приходите на буџетите на општествено-политичките заедници и со вишоците на приходите на самоуправните интересни заедници во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/81), на не можат да ги користат при билансирањето наместо приходи по други основи.

За износите на утврдените вишоци на приходите за 1982 година општествено-политичките заедници се должни сразмерно со тие вишоци да ги намалат стапките на даноците од доходот на организациите на здружен труд, односно на посебниот данок на промет на производи и услуги за наредната година.

Член 4

На општествено-политичката заедница која не ќе го достави планот на приходите по истекот на рокот од став 3 член 1 на овој закон, Службата на општественото книговодство нема да и ги пренесува приходите според изворите на приходите од член 1 на овој закон се додека не го достави планот на приходите.

Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во општествено-политичката заедница кое не ќе и ги достави на Службата на општественото книговодство податоците во рокот од став 3 на член 1.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

504.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1982 ГОДИНА

Се прогласува Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на самоуправните интересни заедници за потрошувачка во 1982 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 16 јули 1982 година.

П бр. 190
16 јули 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Рамф Диздаревиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1982 ГОДИНА

Член 1

Заради остварување на целите на политиката на економската стабилизација и на задачите предвидени со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година во 1982 година, привремено се забранува располагањето со дел од општествените средства од страна на самоуправните интересни заедници во височина од 15% од средствата остварени по основа на придонесот од доходот на организациите на здружен труд и по основа на придонесот од личните доходи на работниците во периодот од 1 август до 31 декември 1982 година, под условите и на начинот утврден со овој закон.

Со републички односно покраински закон може наместо процентот од став 1 на овој член да се определи друг процент на средства со кои самоуправните интересни заедници не можат привремено да располагаат под услов во масата 15% од текуштиот месечен прилив да се обезбеди примена на забраната на располагањето со дел од општествените средства од страна на самоуправните интересни заедници во републиката односно во автономната покраина, согласно со одредбите на тој став.

Додека со републички односно покраински закон не се определи друг процент во согласност со одредбата на став 2 од овој член, Службата на општественото книговодство при секој пренос на средства на самоуправните интересни заедници ќе издвојува средства на посебна сметка со примена на процентот од став 1 на овој член.

Ако со процентите од став 2 на овој член не се обезбеди издвојување на средства од став 1 на овој член, Службата на општественото книговодство кон

крајот на месецот сразмерно ќе ги зголеми процентите до височина на издвојувањата според процентот од став 1.

Член 2

Службата на општественото книговодство ќе ги издвојува средствата од член 1 на овој закон на посебна сметка.

Член 3

Средствата издвоени на посебна сметка на самоуправната интересна заедница кај Службата на општественото книговодство ќе се земаат предвид при утврдувањето на вишоците на приходите според Законот за начинот на располагањето со вишоците од приходите на буџетите на општествено-политичките заедници и со вишоците од приходите на самоуправните интересни заедници во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/81).

Ако по истекот на три месеци се утврди дека самоуправната интересна заедница од член 1 на овој закон нема вишоци на приходите, таа може слободно да располага со средствата издвоени на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство.

Самоуправната интересна заедница може да врши пресметка и да ги утврдува вишоците на приходите и месечно, и ако според таа пресметка утврди дека нема вишоци, таа може да располага со средствата издвоени на посебна сметка на Службата на општественото книговодство.

Член 4

За износите на утврдените вишоци на приходите за 1982 година самоуправните интересни заедници се должни сразмерно со тие вишоци да ги намалат стапките на придонесите од доходот на организациите на здружен труд, односно придонесите од личниот доход на работниците за наредната година.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

505.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

Се прогласува Законот за дополнително на Законот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 јули 1982 година.

П бр. 200
15 јули 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/80) во член 5 се додава нов став 2, кој гласи:

„Ако републиката односно автономната покраина не ја изврши обврската од став 1 на овој член во рок од 30 дена од денот на втасаноста, Службата на општественото книговодство, по налог од сојузниот секретар за финансии, ќе пренесе во корист на фондот соодветен износ на средства од средствата на буџетот на соодветната република односно автономна покраина.“

Член 2

Ако републиката односно автономната покраина во рокот на втасаноста не ја извршила својата обврска за 1981 година од член 5 на Законот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година, или не ја изврши во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, Службата на општественото книговодство, по налог од сојузниот секретар за финансии, ќе пренесе во корист на средствата на Фондот соодветен износ на средства на буџетот на соодветната република односно автономна покраина.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

506.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ВРАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИТЕ ПО КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

Се прогласува Законот за одлагање на враќањето на ануитетите по кредитите дадени на организациите на здружен труд од територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, што го ус-

вои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 јули 1982 година.

II бр. 203
15 јули 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ВРАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИТЕ ПО КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАЈИНА КОСОВО ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

Член 1

На организациите на здружен труд од територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово им се одлага враќањето на ануитетите до крајот на 1985 година по кредитите дадени од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, што се пресметуваат до крајот на 1981 година, а втасуваат на 1 јануари 1982 година.

Организациите на здружен труд на кои им е одложено враќањето на ануитетите од став 1 на овој член се должни тие ануитети да ги вратат во пет еднакви годишни рати што втасуваат на 1 јануари, почнувајќи од 1986 година.

Член 2

Републиките и автономните покраини преземаат обврска да му обезбедат бескаматен заем на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, во височината и роковите на втасаноста на одложените ануитети од член 1 на овој закон, а сразмерно со учеството на ануитетите по обврзниците на основните организации на здружен труд од нивната територија.

Износот на заемот од став 1 на овој член го утврдува Собранието на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини.

Во 1982 година републиките и автономните покраини ќе ги обезбедат средствата од став 1 на овој член и ќе му ги дозначат на Фондот на федерацијата во три еднакви месечни рати, со тоа што првата рата втасува за плаќање во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Фондот на федерацијата ќе им ги врати средствата на бескаматниот заем на републиките и на автономните покраини во пет еднакви годишни рати што втасуваат на 1 јануари, почнувајќи од 1986 година.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

507.

Врз основа на член 281 точка 13 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 5 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 јули 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ШТО ГИ ИЗБИРА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ОД РЕДОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ

1. На функционер во Собранието на СФРЈ што е избран од редот на делегатите на определена функција на една година, за време на вршењето на таа функција, од денот на изборот до денот на престанувањето на функцијата, му припаѓа личен доход утврден врз основа на Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на другите приманиа на функционерите во федерацијата и на Одлуката на Административната комисија на Собранието на СФРЈ за распоредувањето на функциите во групи функции и за определувањето на коефициентот.

2. На функционерот од точка 1 на оваа одлука, по престанувањето на функцијата, му припаѓа надомест на личниот доход во постојан месечен износ што се утврдува во височината на личниот доход којшто го остварувал непосредно пред изборот на определена функција во Собранието на СФРЈ.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 44
13 јули 1982 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
д-р Ангун Вратуша, с. р.

508.

Врз основа на член 322 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со Амандманот IV точка 1 на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на заедничката седница на Сојузниот собор и на Соборот на републиките и покраините од 15 јули 1982 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗБОРОТ И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Се прогласува: дека Митја Рибичич, според положбата, е член на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

2. Се објавува дека Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија го сочинуваат:

— од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина Цвиетин Мијатовиќ;
 — од Социјалистичка Република Македонија Лазар Колишевски;
 — од Социјалистичка Република Словенија Sergej Kraigher;
 — од Социјалистичка Република Србија Петар Стамболиќ;
 — од Социјалистичка Република Хрватска д-р Владимир Вакариќ;
 — од Социјалистичка Република Црна Гора Видосе Жарковиќ;
 — од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина Радован Влајковиќ;
 — од Социјалистичка Автономна Покраина Косово Фадиљ Хоџа и
 — Митја Рибичиќ како претседател на Претседателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 62
 15 јули 1982 година
 Белград

Претседател
 на Собранието на СФРЈ,
 Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател
 на Соборот на републиките
 и покраините, Претседател
 на Сојузниот собор,
 Никола Кмезиќ, с. р. д-р Ангун Вратуша, с. р.

509.

Врз основа на член 79 став 2 од Деловникот за работа на Претседателството на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/81), Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата одржана на 6 јули 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УПРАВАТА НА ОСТРОВИТЕ БРИОНИ

1. Управата на островите Бриони, која беше во составот на Кабинетот на Претседателот на Републиката, продолжува со работата како посебна служба на Претседателството на СФРЈ, под назив: „Управа на островите Бриони“ (во натамошниот текст: Управа).

2. Задача на Управата е да ги одржува и опслужува меморијалните, репрезентативните, угостителските и другите придружни објекти и инсталации, да ги одржува парковите и шумите и да обезбедува одгледување на дивечот во зоо-градините и во слободната природа на Брионските острови, да дава услови на репрезентација за потребите на Претседателството на СФРЈ и да врши други работи што ќе ги определи Претседателството на СФРЈ.

3. Начинот и условите на користењето на репрезентативните, угостителските и другите објекти на островите Бриони ќе ги определи Претседателството на СФРЈ со посебна одлука.

4. Со работата на Управата раководи управител што го назначува Претседателството на СФРЈ. Управителот се назначува на време од четири години и може да биде повторно назначен на истата должност.

Управителот ја претставува Управата, и за својата работа и за извршувањето на задачите и работите на Управата му одговара на Претседателството на СФРЈ, а во поглед на начинот на организирањето

на работите и функционирањето на Управата — на генералниот секретар на Претседателството на СФРЈ.

Управителот е наредбодавец за извршувањето на претсметката на средствата на Управата.

5. Средствата за работата на Управата се обезбедуваат во буџетот на федерацијата. Средствата што Управата ќе ги оствари со сопствената дејност се уплатуваат во буџетот на федерацијата.

6. Работниците на Управата сочинуваат посебна работна заедница и своите самоуправни права ги остваруваат и меѓусебните односи ги уредуваат во согласност со Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, ако со оваа одлука не е определено поинаку.

Во поглед на самоуправните права и работните односи на работниците во Управата, управителот има права и должности на функционер кој раководи со сојузен орган на управата, во согласност со законот и со оваа одлука.

7. Општиот акт за организацијата и работата на Управата го донесува управителот, по прибавено мислење од работната заедница и со согласност од Комисијата за организациони прашања на Претседателството на СФРЈ.

Решението за систематизацијата на задачите и работите на Управата го донесува управителот, по прибавено мислење од работната заедница и со согласност од генералниот секретар на Претседателството на СФРЈ.

8. Работниците кои до влегувањето во сила на оваа одлука работеле во Управата на островите Бриони продолжуваат со работата во Управата како посебна служба на Претседателството на СФРЈ.

9. Општите акти од точка 7 на оваа одлука ќе се донесат во рок од 60 дена од влегувањето во сила на оваа одлука.

До донесувањето на нови општи акти ќе се применуваат општите акти што важеа во досегашната управа на островите Бриони.

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31
 6 јули 1982 година
 Белград

Претседателство на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Претседател,
 Петар Стамболиќ, с. р.

510.

Врз основа на член 121 став 1 од Законот за дејното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77) и член 36 став 1 точка 2 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80 и 3/81), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПРОЛАЖБА НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ОД ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО НА СТРАНСКИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА ЗА ДИНАРИ ШТО ПОТЕКНУВААТ ОД ПРОДАЖБА НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ И ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ОСНОВЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ

1. Странски физички лица можат одделни производи од домашно производство (во натамошниот

текст: производи) утврдени со оваа одлука да купуваат:

1) за динари што потекнуваат од продажба на овластен менувач на ефективни странски пари, банкарски чекови и кредитни писма, кои гласат на конвертибилни девизи;

2) по пат на меѓународна парична картичка издадена од страна на странски издавател (смитент) во продажни места што имаат склучени договори за таков начин на продажба;

3) со еурочек што гласи на динари, издаден од страна на странска банка;

4) со дознаки од своите девизни сметки кај странска банка.

Фактурната вредност на продадените производи, намалена за износот на основниот данок на промет, мора да биде иста како износот на динарите од став 1 на оваа точка.

2. Ако странско физичко лице купува производи на начинот утврден во точка 1 став 1 одредба под 1 на оваа одлука, овластениот менувач му издава потврда за износот на динарите што потекнуваат од продажба на ефективни странски пари, банкарски чекови и кредитни писма, кои гласат на конвертибилни девизи, на пропишаниот образец.

3. Организацијата на здружен труд која врши продажба на производи според одредбите на оваа одлука (во натамошниот текст: продавач) при продажбата ја евидентира потврдата на овластениот менувач од точка 2 на оваа одлука.

4. На начинот од точка 1 на оваа одлука можат да се продадат следните производи, и тоа:

1) производите од став на 1 на тар. број 1 од Тарифата на основниот данок на промет, која е составен дел на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот, кои служат за крајна потрошувачка;

2) патничките автомобили од точ. 1 и 2 став 1 на тар. број 6 од Тарифата на основниот данок на промет;

3) производите од точка 1 на тар. број 9 од Тарифата на основниот данок на промет (сите видови производи изработени со повеќе од 2% злато и други скапоцени метали, вклучувајќи ги и производите од сребро, чија продажна цена без данокот не ја надминува вредноста од 5.000 динари по едно парче);

4) машините за миење на садови од точка 1 став 1 на тар. број 10 од Тарифата на основниот данок на промет;

5) производите од точ. 1 до 16 и точка 20 на тар. број 11 од Тарифата на основниот данок на промет;

6) производите од тар. број 12 од Тарифата на основниот данок на промет.

5. На продажбата на производите од точка 4 на оваа одлука која се врши на начинот од точка 1 на оваа одлука, согласно со член 36 став 1 точка 2 од Законот за оданочување на производите и услугите во прометот не се плаќа основен данок на промет на производи.

6. Продавачите на производите од точка 4 на оваа одлука се должни за продадените производи да водат посебна евиденција.

7. Поблиски прописи за видот на производите од точ. 3 и 4 на оваа одлука и за начинот на водење на посебната евиденција од точка 6 на оваа одлука, како и за документацијата потребна за водење на таа евиденција, донесува сојузниот секретар за финансии во согласба со сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите и

начинот на продажба на одделни производи од домашно производство на странски физички лица за динари што потекнуваат од продажба на ефективни странски пари и за ослободување од плаќање основен данок на промет на тие производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/81).

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 290
1 јули 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

511.

Врз основа на член 136 точка 1а од Законот за основите на системот за врски („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/74 и 29/77), во согласба со претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ЕКСПЛОАТАЦИОНИТЕ УСЛОВИ ПОД КОИ МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ РАДИОСТАНИЦИТЕ ЗА ФРЕКВЕНЦИСКИ ИЛИ ФАЗНО МОДУЛИРАНИ РАДИОТЕЛЕФОНСКИ ЕМИСИИ

Член 1

Во Правилникот за техничките и експлоатационите услови под кои можат да се користат радиостаниците за фреквенциски или фазно модулирани радиотелефонски емисии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/81), во член 3 став 1 по точка 26 се додава нова точка 26а, која гласи:

„26а) осетливост на автоматската блокада на радиоприемникот е минималното ниво на модулираниот влезен сигнал при кој автоматската блокада на радиоприемникот се отвора;“.

Член 2

Во член 5 став 3 се менува и гласи:

„За симплексниот начин на работа со една фреквенција мораат првенствено да се користат:

1) предавателната фреквенција на копнените подвижни радиостаници во мрежата определена за дуплексен начин на работа или симплексен начин на работа со две фреквенции (преку репетиторска радиостаница) — во фреквенциски опсези помеѓу 68 и 87,5 MHz и помеѓу 146 и 174 MHz;

2) присмнатата фреквенција на копнените подвижни радиостаници во мрежата определена за дуплексен начин на работа или симплексен начин на работа со две фреквенции (преку репетиторска радиостаница) — во фреквенциски опсези помеѓу 440 и 470 MHz“.

Член 3

Во член 7 став 2 се менува и гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член:

1) при семидуплексен начин на работа или симплексен начин на работа со две фреквенции (преку

репетиторска радиостаница), во фреквенциски опсези помеѓу 69 и 78 MHz, може да се користи и тесното растојание помеѓу предавателната и приемната фреквенција на радиостаниците до 1 MHz;

2) при дуплексен начин на работа или симплексен начин на работа со две фреквенции (преку репетиторски радиостаници), во фреквенциски опсези од 457,450 до 458,300 MHz и од 467,450 до 468,300 MHz, растојанието помеѓу предавателната и приемната фреквенција на радиостаниците изнесува 10 MHz, со тоа што предавателната фреквенција на матичните или репетиторските радиостаници во горниот опсег (467,450 до 468,300 MHz), а предавателната фреквенција на копнените подвижни радиостаници во долниот опсег (457,450 до 458,300 MHz).“

Член 4

Член 11 се менува и гласи:

„Номиналната излезна сила на радиопредавателот не смее да биде поголема од 10 W.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, за радиостаниците што се користат во радиослужбите за безбедност (на човечки животи и имот) и во зоните на координација со соседните земји, номиналната излезна сила на радиопредавателот не смее да биде поголема од:

- 1) 50 W — за матични и репетиторски радиостаници;
- 2) 25 W — за постојани и копнени подвижни радиостаници.“

Член 5

Во член 20 став 1 зборовите: „поголема од 1%“ се заменуваат со зборовите: „помала од 0,5%“.

Член 6

Во член 28 став 4 зборовите: „говорни сигнали“ се заменуваат со зборовите: „говорни и други сигнали“.

Член 7

Во член 31 став 1 во табелата бр. 5 во колоните 2 и 3 пред броевите треба да се додадат знаците: „±“.

Член 8

Во член 35 се додава нов став 2, кој гласи:

„Испитувањето на радиопредавателот, заради проверување на усогласеноста со условот од став 1 на овој член, се врши со мерење на широчината на опсегот на емисијата на ниво — 25 dB во однос на нивото на немодулираниот носител, со помош на анализаторот на фреквенцискиот спектар.“

Член 9

Во член 40 став 2 зборовите: „под мембраната“ се заменуваат со зборовите: „пред мембраната“.

Член 10

Во член 45 став 1 бројот: „40“ се заменува со бројот: „100“.

По став 1 се додава нов став 2, који гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, за радиостаниците што користат или се наменети да користат уреди за селективно повикување, времето на активирањето на радиопредавателот мора да биде такво што вкупно време на активирањето на радиоврската да не биде поголемо од 140 ms.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4.

Член 11

Во член 60 точка 2 бројот: „3“ се заменува со бројот „1“.

Член 12

Во член 63 во табелата бр. 7, во колоната 2 бројот: „0,4“ се заменува со бројот: „0,5“, бројот: „0,5“ со бројот: „0,8“ и бројот: „1“ со бројот: „1,4“.

Член 13

Член 79 се менува и гласи:

„Хоризонталната ширина на главниот лист на насочените антени што се користат во постојани радиотелефонски врски „точка-точка“, не смее да биде поголема од:

- 1) 120° — во фреквенциски опсези помеѓу 68 и 87,5 MHz;
- 2) 80° — во фреквенциски опсези помеѓу 146 и 174 MHz и помеѓу 440 и 470 MHz.“

Член 14

По член 85 се додава нов член 85а, кој гласи:

„До 1 јануари 1984 година можат да се користат радиостаници на домашни производители, ако ги исполнуваат следните услови:

1) силата во соседниот канал на радиопредавателот не смее да биде поголема од 10 μ W (член 36 од Правилникот за техничките и експлоатационите услови под кои можат да се користат радиостаниците за фреквенциски или фазно модулирани радиотелефонски емисии);

2) силата на кое и да е споредно зрачење со која радиопредавателите го напојуваат антенскиот преносен вод или 50-омско вештачко оптоварување не смее да биде поголема од 25 μ W (член 37 ст. 1 и 2 од Правилникот за техничките и експлоатационите услови под кои можат да се користат радиостаниците за фреквенциски или фазно модулирани радиотелефонски емисии);

3) еквивалентната ефективно израчана сила на кое и да е споредно зрачење на кукиштето не смее да биде поголема од 25 μ W (член 38 став 2 од Правилникот за техничките и експлоатационите услови под кои можат да се користат радиостаниците за фреквенциски или фазно модулирани радиотелефонски емисии);

4) селективноста за соседниот канал на радиоприемникот не смее да биде помала од 65 dB (член 52 од Правилникот за техничките и експлоатационите услови под кои можат да се користат радиостаниците за фреквенциски или фазно модулирани радиотелефонски емисии);

5) слабеењето на споредниот интермодулационен одзив на радиоприемникот не смее да биде помало од 55 dB (член 53 од Правилникот за техничките и експлоатационите услови под кои можат да се користат радиостаниците за фреквенциски или фазно модулирани радиотелефонски емисии);

6) слабеењето на кој и да е спореден одзив не смее да биде помало од:

— 60 dB — за радиоприемниците на копнените подвижни и фиксни радиостаници (член 54 став 1 од Правилникот за техничките и експлоатационите услови под кои можат да се користат радиостаниците за фреквенциски или фазно модулирани радиотелефонски емисии);

— 70 dB — за радиоприемниците на матични и репетиторски радиостаници (член 54 став 2 од Правилникот за техничките и експлоатационите услови под кои можат да се користат радиостаниците за фреквенциски или фазно модулирани радиотелефонски емисии);

7) долната граница на температурниот опсег на радиоуредот мора да изнесува — 10°C (член 69 став 1 од Правилникот за техничките и експлоатационите услови под кои можат да се користат радиостаниците за фреквенциски или фазно модулирани радиотелефонски емисии).“

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи член 25 од Правилникот за поделбата и користењето во Југославија на фреквенциите од 30 до 470 MHz („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/69).

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2108
9 јули 1982 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
м-р Мустафа Назми, с.р.

512.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СУРОВА КОЖА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за сурова кожа, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1) Сурова кожа. Свинска кожа. | |
| Технички услови — — — — — | JUS G.B1.011 |
| 2) Сурова кожа. Ситна кожа. | |
| Технички услови — — — — — | JUS G.B1.016 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат врз суровата кожа што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Сурова кожа. Ситна кожа — — JUS G.B1.016 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на индустријата на кожа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/61).

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи точка 2 од Решението за измена на југословенските стандарди од областа на индустријата на кожа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/64).

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенскиот стандард од областа на индустријата на кожа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/64).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-10236/1
21 јуни 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вуканши Драгоевиќ, с.р.

513.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ ЗА УПОТРЕБА ВО ЛЕАРНИЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за материјали за употреба во леарници, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Материјали за употреба во леарници. Додатоци на калапните мешаници. Земање на извадоци и методи за испитување | |
| — — — — — | JUS B.H8.101 |
| 2) Материјали за употреба во леарници. Додатоци на калапните мешаници. Класификација и технички услови | |
| — — — — — | JUS B.H9.101 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на материјали за употреба во леарници што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југосло-

венските стандарди за средствата за површинска заштита на калапи и јадра („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/57).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-10237/1
21 јуни 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с.р.

514.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РУДИ И КОНЦЕНТРАТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за руди и концентрати, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Руди и концентрати. Оловен концентрат. Методи за испитување на хемискиот состав. Определување на содржината на бакарот — — — JUS B.G8.402

2) Руди и концентрати. Оловен концентрат. Методи за испитување на хемискиот состав. Определување на содржината на среброто и златото JUS B.G8.403

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на руди и концентрати што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-10238/1
21 јуни 1982 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с.р.

515.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЈАДРА ЗА ИНДУКТИВНИ КАЛЕМИ И ЗА ТРАНСФОРМАТОРИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за јадра за индуктивни калемии и за трансформатори за телекомуникациите, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Јадра за индуктивни калемии и за трансформатори за телекомуникации. Методи за мерење. Општи услови — — — — — JUS N.R8.150

2) Јадра за индуктивни калемии и за трансформатори за телекомуникации. Уреди за магнетско кондиционирање — — — — — JUS N.R8.151

3) Општи принципи за конструкција на индуктивни мерни калемии со јадра — — — — — JUS N.R8.152

4) Јадра за индуктивни калемии и за трансформатори за телекомуникации. Параметри зависни од температурата — — — — — JUS N.R8.153

5. Јадра за индуктивни калемии и за трансформатори за телекомуникации. Методи за баждарење при мерење на загубите — — — — — JUS N.R8.154

6) Јадра за индуктивни калемии и за трансформатори за телекомуникации. Општи методи за мерење. Дисакомодација — — — — — JUS N.R8.160

7) Јадра за индуктивни калемии и за трансформатори за телекомуникации. Општи методи за мерење. Промена на пермеабилноста во функцијата на температурата — — — — — JUS N.R8.161

8) Јадра за индуктивни калемии и за трансформатори за телекомуникации. Општи методи за мерење. Подрачје за регулирање на индуктивноста — — — — — JUS N.R8.162

9) Јадра за индуктивни калемии и за трансформатори за телекомуникации. Општи методи за мерење. Загуби при ниска густина на флуксот JUS N.R8.163

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-10239/1
21 јуни 1982 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

516.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЈАДРА
ОД МЕКИ МАГНЕТНИ МАТЕРИЈАЛИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за јадра од меки магнетни материјали, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Јадро од меки магнетни феритни материјали или од железен прав. Вијчени јадра. Извивачи за испитување и притигање — — — JUS N.R8.082
- 2) Јадра од меки магнетни феритни материјали или од железен прав. Вијчени јадра. Прстени за испитување на моментот на кочењето. — — JUS N.R8.083
- 3) Е — јадра од меки магнетни материјали. Облици и мери — — JUS N.R8.084

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на јадра од меки магнетни материјали што ќе се производат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-10240/1
21 јуни 1982 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

517.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РА-
ДИОКОМУНИКАЦИЈЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за радиокомуникациите, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Радиокомуникации. Радиоприемници. Методи за мерење. Радио-приемници за различни видови емисии. Општи услови за мерење — — JUS N.N6.020
- 2) Радиокомуникации. Радио-приемници. Методи за мерење. Радио-приемници за различни видови емисии. Аудиофреквенциски и радио-фреквенциски сигнали — — — — JUS N.N6.021

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на радиокомуникациите од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Радиоприемници за различни видови емисии. Општи услови за мерење — — — — — JUS N.N6.020
- 2) Радиоприемници за различни видови емисии. Аудиофреквенциски и радиофреквенциски сигнали — JUS N.N6.021 донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на радиокомуникациите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 53/74).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-10241/1
21 јуни 1982 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

518.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗАВРШНИ РАБОТИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за завршни работи во градежништвото, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Завршни работи во градежништвото. Бетонски подлоги за нанесување на монолитни полуготови подови врз база на синтетички смоли. Технички услови — — — — — JUS U.F2.033

2) Завршни работи во градежништвото. Изведување на работи при нанесување на монолитни полуготови подови врз база на синтетички смоли. Технички услови — — — — — JUS U.F2.034

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на завршните работи во градежништвото од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-10242/1
21 јуни 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

519.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БЕТОНСКИ ЦЕВКИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЈА****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за бетонски цевки за канализација, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Бетонски цевки за канализација, со должина над 1 m. Вибропресувани. Технички услови — — JUS U.N1.051

2) Бетонски цевки за канализација, со должина над 1 m. Центрифугирани. Технички услови — — JUS U.N1.052

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на бетонските цевки за канализација што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Бетонски цевки за канализација, со должина над 1 m. Вибропресувани цевки — — — — — JUS U.N1.051

2) Бетонски цевки за канализација со должина над 1 m. Центрифугирани цевки — — — — — JUS U.N1.052
донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/76).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-10243/1
21 јуни 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

520.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦЕМЕНТИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за цемента, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Цементи. Сулфатно отпорни цементи. Портланд цемент. Металуршки цемент. Дефиниции, класификација и услови на квалитетот — — JUS B.C1.014

2) Цементи. Методи за испитување на физичките својства на цементот JUS B.Ц1.023

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се

објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на цементите што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Испитување на физикално-хемиските својства на цементот — — JUS B.C8.023 донесен со решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/63).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-10244/1
21 јуни 1982 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

521.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА РУДАРСТВОТО

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди од областа на рударството, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Рударски ознаки и симболи.
Знак „Чекан и длето“ — — — — JUS B.A3.001
2) Рударски ознаки и симболи.
Знаме — — — — — — — — JUS B.A3.002

3) Руднички транспорт. Опрема за превоз на луѓе по колосек, по горна и долна шина. Вагон, платформа и транспортна кошница — — — — JUS P.R.101

3) Пресеци на руднички подземни простории. Опрема за транспорт по висечка шина. Диспозиција — — — — JUS B.Z0.130

4) Пресеци на руднички подземни простории. Опрема за превоз на луѓе по висечка шина. Диспозиција — — — — JUS B.Z0.140

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-10246/1
21 јуни 1982 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

522.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕКСТИЛ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за текстил, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Текстил. Префи од влакна со одредена должина. Технички услови — — — — — — — — JUS F.B2.011
2) Текстил. Конци за шиене, вежење, плетење и рачна работа. Технички услови — — — — — — — — JUS F.B3.021
3) Текстил. Испитување на постојаноста на бојата при перење на 40°C — — — — — — — — JUS F.S3.216
4) Текстил. Испитување на постојаноста на бојата при перење на 50°C — — — — — — — — JUS F.S3.217
5) Текстил. Испитување на постојаноста на бојата при перење на 60°C — — — — — — — — JUS F.S3.218
6) Текстил. Испитување на постојаноста на бојата при перење на 90°C, 30 min — — — — — — — — JUS F.S3.219
7) Текстил. Испитување на постојаноста на бојата при перење на 95°C, 4 h — — — — — — — — JUS F.S3.220

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на текстил што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

Анчуровски Станко Станко, Баришић Антун Илија, Бељан Витоко Иван, Паврић Шима Мато, Ђекић Прокопија Милорад, Ераковић Антун Маријан, Ерговић Емил Мато, Фран Антун Стјепан, Фунарић Марко Томо, Гајевић Миладин Јово, Гавран Маргета Иван Марија, Голенић Аугуст Иван, Грбац Јосип Милан, Грошић Буро Андрија, Јавор Марко Милан, Јерковић Мато Стјепан, Јуричић

Филип Анте, Качар Јово Мирко, Класо Мијо Јосип, Коларец Илија Иван, Костадиновић Живко Јован, Крајновић Јаков Петар, Кресоја Никола Душан, Кризманић Драго Антун, Лат Иван Виктор, Мађаревић Мато Ђуро, Маројевић Маријан Томо, Мартиновић Мато Звонко, Милетић Марко Марија, Павелић Иван Антун, Павичић Залац Фрањо Ружица, Приморац Петар Фрањо, Радовановић Антун Владимир, Радовановић Петар Војислав, Секулић Андреја Мато, Шарић Стјепан Иван, Штефанчић Никола Иван, Топчић Колар Јосип Златица, Васиљевић Димитар Никола, Влаић Јосип Иван;

Од СР Србија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Антиќ Ненад Томислав, Симиќ Ѓорѓе Лепосава;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Добродолац Синадин Марко, Павловиќ Милисав Богољуб;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Периќ Милун Томислав, Стевановиќ Милена Милан.

Бр. 29
16 април 1982 година
Белград

Претседател на
Претседателството на СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
501. Закон за привремена забрана на давање-то гаранции за идните приливи и планираните кредити за финансирање на инвестициите, на давањето кредити и гаранции за покривање на пречекорувањата во финансирањето на инвестициите и користењето на краткорочните извори на средства за финансирање на инвестициите — — — — —	1049
502. Закон за измени на Законот за привремена забрана на користењето на општествени средства за финансирање на нестопански и непроизводствени инвестиции во 1982 година — — — — —	1050
503. Закон за границите во кои општествено-политичките заедници можат да ги утврдуваат приходите од доходот на организациите на здружен труд и од промотот на производи и услуги во 1982 година — — — — —	1051
504. Закон за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на самосуправните интересни заедници за потрошувачка во 1982 година — — — — —	1052
505. Закон за дополнителен на Законот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година — — — — —	1053
506. Закон за одлагање на враќањето на ануитетите по кредитите дадени на организациите на здружен труд од територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини — — — — —	1054
507. Одлука за начинот на утврдување на личниот доход на функционерите во Собранието на СФРЈ што ги избира Собранието на СФРЈ од редот на делегатите — — — — —	1054
508. Одлука за прогласување на изборот и за објавување на составот на претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	1054
509. Одлука за Управата на островите Бриони — — — — —	1055
510. Одлука за условите и начинот на продажба на одделни производи од домашно производство на странски физички лица за динари што потекнуваат од продажба на ефективни странски пари и за ослободување од плаќање основен данок на промет на тие производи — — — — —	1055
511. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за техничките и експлоатационите услови под кои можат да се користат радиостаниците за фреквенциски или фазно модулирани радиотелефонски емисии — — — — —	1056
512. Правилник за југословенските стандарди за сурова кожа — — — — —	1058
513. Правилник за југословенските стандарди за материјали за употреба во леарници — — — — —	1058
514. Правилник за југословенските стандарди за руди и концентрати — — — — —	1059
515. Правилник за југословенските стандарди за јадра за индуктивни калемии и за трансформатори за телекомуникациите — — — — —	1059
516. Правилник за југословенските стандарди за јадра од меки магнетни материјали — — — — —	1060
517. Правилник за југословенските стандарди за радиокомуникациите — — — — —	1060
518. Правилник за југословенските стандарди за завршни работи во градежништвото — — — — —	1061
519. Правилник за југословенските стандарди за бетонски цевки за канализација — — — — —	1061
520. Правилник за југословенските стандарди за цемента — — — — —	1061
521. Правилник за југословенските стандарди од областа на рударството — — — — —	1062
522. Правилник за југословенските стандарди за текстил — — — — —	1062
523. Листа на кандидати за дополнителен избор на еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина — — — — —	1063
Одликувања — — — — —	1063

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Будисав војводе Мишиќа бр. 17.

Страна